

Службен весник

на Република Македонија

Број 111

24 јули 2014, четврток

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3300. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	5	3304. Указ за поставување на пратеник на Република Македонија за разговорите помеѓу Република Македонија и Република Грција за надминување на разликата околу името под покровителство на Обединетите нации	7
3301. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави	5	3305. Одлука за помилување на осудени лица	7
3302. Автентично толкување на член 18 став (3) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14 и 43/14).....	6	3306. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина Дојран	7
3303. Указ за отповикување од функцијата пратеник на Република Македонија за разговорите помеѓу Република Македонија и Република Грција за надминување на разликата околу името под покровителство на Обединетите нации	7	3307. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги ИСКОП ШПЕД ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Идризово“, општина Гази Баба.....	8
		3308. Одлука за спојување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Сопот“ с.Сопот, општина Куманово, со концесијата за експлоатација на минерална сировина - варовник на локалитетот во атарот на с.Сопот, општина Куманово на Друштвото за производство, обработка на камен, трговија и услуги СОПОТ ДОО экспорт-импорт Скопје.....	8

	Стр.		Стр.
3309. Одлука за давање право на трајно користење на недвижен имот, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.....	9	3317. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена за основно образование со придружни содржини (типска спортска сала) КО Ропотово општина Долнени	12
3310. Одлука за Тринаесеттата емисија на обврзници за денационализација..	9	3318. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ПЛП 4098 Норово КО Норово општина Крушево.....	12
3311. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона од регулациониот објект ХЕЦ Глобочица кај црквата „Света Петка“ до местото викано Дивлјак - Струга во објектот Далјан - Струга	10	3319. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Г-производство, дистрибуција и сервиси, Г2-лесна индустрија, Г3-сервиси, Г4-стова-ришта КО Студеничани вонград, општина Студеничани.....	12
3312. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица.....	10	3320. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на бензинска пумпа со придружни објекти КО Матејче вон г.р. општина Липково	13
3313. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на цевковод за поврзување на водоснабдителен систем Бучин со регионалниот водоснабдителен систем Студенчица, Општина Крушево.....	10	3321. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија-кланица со мини фарма КО Добрејци-вон г.р., општина Струмица.....	13
3314. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за реконструкција и рехабилитација на делови од регионален пат Р2133 делница Матејче – Липково	11	3322. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација од пречистени отпадни води и атмосферска канализација за ТИРЗ Кичево, Кичево-опфат 1	13
3315. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Мислешево-вон. г.р. Општина Струга.....	11	3323. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4–мотел КО Калдирец општина Студеничани.....	14
3316. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Рожден општина Кавадарци	11		

	Стр.		Стр.
3324. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б3 – големи угостителски единици КО Нижеполе Општина Битола.....	14	3332. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на рибник за одгледување на речна калифорниска пастрмка КО Маловиште, општина Битола	16
3325. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на старски дом во КО Д. Водно Општина Карпош	14	3333. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стаја за коњи во КО Нерези, општина Карпош	17
3326. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна индустрија КО Пршовце-вон г.р. Општина Теарце ...	15	3334. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комерцијален комплекс КО Струга општина Струга	17
3327. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс со пропратни содржини КО Пехчево општина Пехчево	15	3335. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроцентрала со реф.бр.30 со пропратни објекти и електродистрибутивен вод на водотек на реката Дупница КО Лешница општина Кичево.....	18
3328. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на ладилник и винарска визба КО Неготино општина Неготино	15	3336. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Боговиње КО Боговиње и КО Боговиње вон г.р. општина Боговиње	18
3329. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Крклино, општина Битола.....	15	3337. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроелектрична централа со реф.бр.29 со пропратни објекти на река Речанска КО Речани Зајаско општина Кичево	21
3330. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс КО Дреново, општина Кавадарци	16	3338. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО Идризово општина Гази Баба.....	21
3331. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Робово, општина Босилово.....	16		

	Стр.		Стр.
3339. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на државна урбанистичка планска документација за изградба на мотел со придружни содржини КО Јурумлери вон г.р. Општина Гази Баба.....	21	3346. Правилник за изменување на Правилникот за количините на горните граници-плафоните на емисиите на загадувачките супстанции со цел утврдување на проекции за одреден временски период кои се однесуваат на намалувањето на количините на емисиите на загадувачките супстанции на годишно ниво.....	28
3340. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти за мало стопанство, КО Горобинци, Општина Свети Николе.....	21	3347. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на елаборатот за заштита на животната средина согласно со видовите на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат, како и согласно со вршителите на дејноста и обемот на дејностите и активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на регистарот за одобрени елаборати	29
3341. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г3-сервиси и Г4-стопаришта КО Крклино, Општина Битола.....	22	3348. Правилник за технички барања на инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери, временските рокови за нивно постигнување согласно со капацитетот за полнење и празнење на бензини на инсталацијата, локациите на кои може да се инсталира инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери, како и начинот на вршење на мерењата на испуштањата на емисии во воздухот (*).....	42
3342. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2, Г3 и Г4 - лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стопаришта КО Куклиш - вон г.р., Општина Струмица.....	22	3349. Решение од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	43
3343. Правилник за начинот на водењето, уредувањето и чувањето на казнената евиденција	22	3350. Решение од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	43
3344. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на доставувањето на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија батерии и акумулатори, начинот на воспоставување на регистарскиот број, како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот на производители кои пуштаат на пазар во Република Македонија батерии и акумулатори.....	24	3351. Решение од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	43
3345. Правилник за технички барања на инсталациите за складирање на бензини кај терминалите, како и временските рокови за нивно постигнување согласно големината на терминалите (*)	28	3352. Решение од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	44
		3353. Решение од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	44
		Огласен дел	1-36

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****3300.**

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став (5) и 119 став (1) од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 95/14 и 104/14), во точката I. во потточка 5. Комисија за надворешна политика, под г) за заменици на членовите во точката 9) се додаваат зборовите: „Солза Грчева“.

Во потточка 6. Комисија за европски прашања под в) за членови во точката 9) се додаваат зборовите: „Солза Грчева“.

Во потточка 7. Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот под г) за заменици на членовите во точката 5) се додаваат зборовите: „Калџрина Азизи“.

Во потточка 10. Комисија за финансирање и буџет под в) за членови во точката 9) се додаваат зборовите: „Калџрина Азизи“.

Во потточка 11. Комисија за економски прашања под в) за членови во точката 5) се додаваат зборовите: „Калџрина Азизи“.

Во потточка 12. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство под г) за заменици на членовите во точката 9) се додаваат зборовите: „Љубица Буралиева“.

Во потточка 13. Комисија за транспорт, врски и екологија под г) за заменици на членовите во точката 6) зборовите: „Муса Џафери“, се заменуваат со зборовите: „Муса Ибраими“.

Во потточка 14. Комисија за образование, наука и спорт под в) за членови во точката 10) се додаваат зборовите: „Солза Грчева“.

Под г) за заменици на членовите во точката 9) се додаваат зборовите: „Роза Топузова Каревска“.

Во потточка 15. Комисија за култура под в) за членови во точката 9) се додаваат зборовите: „Љубица Буралиева“.

Во потточка 16. Комисија за здравство под в) за членови во точката 7) зборовите: „Нора Алити“ се заменуваат со зборовите: „Мирсада Емини - Асани“.

Под г) за заменици на членовите во точката 9) се додаваат зборовите: „Љубица Буралиева“.

Во потточка 17. Комисија за труд и социјална политика под в) за членови во точката 8) зборовите: „Мирван Џемаиљи“ се заменуваат со зборовите: „Мирсада Емини - Асани“.

Под г) за заменици на членовите во точката 10) се додаваат зборовите: „Солза Грчева“.

Во потточка 18. Комисија за локална самоуправа под в) за членови во точката 9) се додаваат зборовите: „Љубица Буралиева“.

Во потточка 19. Комисија за еднакви можности на жените и мажите под г) за заменици на членовите во точката 6) се додаваат зборовите: „Калџрина Азизи“, а во точката 8) се додаваат зборовите: „Роза Топузова Каревска“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2932/1
23 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3301.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 1

Во Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави („Службен весник на Република Македонија“ број 100/14 и 104/14) во членот 3, во точката 6. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина под б) членови, во точката 6. се додаваат зборовите „Љубица Буралиева“.

Во точката 9. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, под б) членови, во точката 6. се додаваат зборовите „Солза Грчева“.

Во точката 23. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, под б) членови, во точката 2. зборовите „Никола Мицевски“ се заменуваат со зборовите „Павле Трајанов“.

Во точката 24. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на Република Малта и Република Кипар, под б) членови, во точката 4. зборовите „Шкодрани Дарљишта“ се заменуваат со зборовите „Калтрина Азизи“.

Во точката 31. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, под б) членови, во точката 6. се додаваат зборовите „Љубица Буралиева“.

Во точката 33. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, под б) членови во точката 6. се додаваат зборовите „Солза Грчева“.

Во точката 37. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, под б) членови, во точката 5. зборовите „Шкодрани Дарљишта“ се заменуваат со зборовите „Калтрина Азизи“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2933/1
23 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3302.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 24 јули 2014 година, даде

**АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА
ЧЛЕН 18 СТАВ (3) ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ
НАБАВКИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 136/07, 130/08, 97/10, 53/11,
185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14 И 43/14)**

Одредбата од членот 18 став 3 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14 и 43/14), гласи:

„При подготвување на техничките спецификации во постапка за доделување на договор за јавна набавка на работи, договорниот орган е должен да ги стави сите позиции кои се предвидени во предметот на ревидираниот проект за изведување на работите.“

Одредбата од членот 18 став 3 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14 и 43/14), треба да се толкува така што договорниот орган во техничките спецификации задолжително треба да ги стави сите позиции од предметот на ревидираниот проект, додека пак во тендерската документација треба да го наведе делот кој ќе биде предмет на доделување на договорот за јавна набавка во конкретната постапка.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2971/1
24 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****3303.**

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на Република Македонија, донесувам

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА РАЗГОВОРИТЕ ПОМЕГУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ОКОЛУ ИМЕТО ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

I

Д-р ЗОРАН ЈОЛЕВСКИ, се отповикува од функцијата пратеник на Република Македонија за разговорите помеѓу Република Македонија и Република Грција за надминување на разликата околу името под покровителство на Обединетите нации.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 8
23 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

3304.

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на Република Македонија, донесувам

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА РАЗГОВОРИТЕ ПОМЕГУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ОКОЛУ ИМЕТО ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

I

Д-р ВАСКО НАУМОВСКИ, се поставува на функцијата пратеник на Република Македонија за разговорите помеѓу Република Македонија и Република Грција за надминување на разликата околу името под покровителство на Обединетите нации.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 9
23 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

3305.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Претседателот на Република Македонија донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА****I**

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. АЗЕМ ДЕМИР ИБРАИМОВСКИ, од Битола
2. БОБАН ВЕЛИМИР ТРАЈКОСКИ, од Гевгелија
3. РИСТО НАСТЕ ДИМОВСКИ, од нас.Чашка.

II

Извршувањето на неиздржаниот дел од казната затвор и се замени со условна осуда за време од 2 години на осуденото лице:

1. ТАЃА КИРО ЈОРДАНОВСКА од Злетово, Пробиштип, во траење од 6 месеци и 11 дена.

III

Извршувањето на изречената казна затвор му се замени со условна осуда за време од 2 години на осуденото лице:

1. ЗИБУШ МЕЗИН ШАЌИРИ од с.Арнакија, општина Сарај, Скопје, во траење од 3 месеци.

IV

Извршувањето на изречената казна затвор му се замени со условна осуда за време од 3 години на осуденото лице:

1. МИЛЕ ТРИФУН СТОЈКОВ од с.Горни Подлог, Кочани, во траење од 6 месеци.

V

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. ВИКТОР КОСТА ТРПЧЕВСКИ од Скопје, во траење од 3 месеци
2. ИГОР ДИМЧЕ ТАСЕВСКИ од Скопје, во траење од 3 месеци
3. НУРАН МУСА САДИКИ од Скопје, во траење од 3 месеци
4. ЕРХАН ОСМАН МАМУТИ од Скопје, во траење од 3 месеци
5. ТАЛЈАН ТУРАБИ ЈУСЕИНОВ од Кочани, во траење од 3 месеци
6. НЕХОТ ИСЕН АДЕМИ од с.Сарај, Скопје, во траење од 3 месеци
7. ЦЕВАИР РИЗВАН НЕЏБИ од с.Групчин, Тетово, во траење од 4 месеци.

VI

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07- 484/1
24 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3306.**

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН

Член 1

Со оваа одлука на општина Дојран се пренесуваат во сопственост, без надомест, недвижни ствари запишани во Имотен лист број 7121, кои се наоѓаат на КП 1073, за КО Сретеново, сопственост на Република Македонија и тоа:

- дел 0, зграда 1, Б4, влез 1, приземје, ПП со површина од 37м²,
- дел 0, зграда 1, Б4, влез 1, приземје, ДП со површина од 112м² и
- дел 0, зграда 2, Б4, влез 1, приземје, ДП со површина од 116м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1978/1
14 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3307.

Врз основа на член 43 став 14 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИСКОП ШПЕД ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ИДРИЗОВО“, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ИСКОП ШПЕД ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот “Идризово“, општина Гази Баба, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7 547 551	4 643 781
T-2	7 547 646	4 643 821
T-3	7 547 645	4 643 809
T-4	7 547 644	4 643 801
T-5	7 547 638	4 643 795
T-6	7 547 627	4 643 790
T-7	7 547 589	4 643 763
T-8	7 547 560	4 643 750

T-1	7 547 675	4 643 834
T-2	7 547 682	4 643 805
T-3	7 547 765	4 643 842
T-4	7 547 764	4 643 872

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.005322 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од очка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-2267/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3308.

Врз основа на член 61 став (4) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА СПОЈУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СОПОТ“ С.СОПОТ, ОПШТИНА КУМАНОВО, СО КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА С.СОПОТ, ОПШТИНА КУМАНОВО НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТКА НА КАМЕН, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СОПОТ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се врши спојување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Сопот“ с.Сопот, општина Куманово, доделена со Договор за концесија бр.24-4532/1 од 30.05.2008 година со концесијата за експлоатација на минерална сировина - варовник на локалитетот во атарот на с.Сопот, општина Куманово, доделена со Договор за концесија бр.24-8044/1 од 04.10.2007 година.

2. По спојувањето на концесиите од точката 1 на оваа одлука, концесијата за експлоатација на минералната сировина- варовник на локалитетот “Сопот“, општина Куманово е со површина на просторот дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7 561 156	4 679 243
T-2	7 561 117	4 679 275
T-3	7 561 128	4 679 441
T-4	7 561 573	4 679 638
T-5	7 561 777	4 679 612
T-6	7 562 158	4 679 330
T-7	7 561 346	4 678 923

3. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 2 на оваа одлука изнесува $P=0.422378 \text{ km}^2$.

4. Времетраењето на доделената концесија од точка 2 на оваа одлука изнесува до 02.02.2027 година.

5. Висината на надоместокот за концесијата од точка 2 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

6. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за концесијата од точка 2 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

7. Како почеток на важење на концесијата од точка 2 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3114/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3309.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ, ЗАПИШАН ВО ИМОТЕН ЛИСТ БР. 8031 КО БЕРОВО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАЊБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје се дава право на трајно користење на недвижен имот, сопственост на Република Македонија на улица „Маршал Тито“ бб Берово, со површина од 1913м² и тоа:

- зграда 1 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина од 60м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово,

- зграда 1 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина од 120м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово,

- зграда 1 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина од 185м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово,

- зграда 1 КП бр. 874, влез 1 приземје, со површина од 203м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово,

- зграда 13 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина од 13м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово од 29.10.2012 година,

- зграда 2 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина од 4м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово,

- зграда 2 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина од 296м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово,

- зграда 2 КП бр. 874 влез 1 подрум, со површина од 46м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово,

- зграда 3 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина од 239м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово,

- зграда 4 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина од 405м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово,

- зграда 6 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина од 131м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово,

- зграда 7 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина од 45м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово,

- зграда 7 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина од 99м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово,

- зграда 8 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина од 41м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово и

- зграда 9 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина од 26м² КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово.

Член 2

Правото на трајно користење на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4040/1
14 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3310.

Врз основа на член 2 став 3 од Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/2002, 89/2008, 161/2009, 6/2012 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ТРИНАЕСЕТТАТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

1. Република Македонија врши Тринаесетта емисија на обврзници за денационализација.

2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 10.000.000,00 ЕВРА.

3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа одлука се опфатени сите правосилни решенија за денационализација од 1.01.2013 до 31.01.2014 година со кои како надомест се дадени обврзници.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4976/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3311.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНАТА ЗОНА ОД РЕГУЛАЦИОНИОТ ОБЈЕКТ ХЕЦ ГЛОБОЧИЦА КАЈ ЦРКВАТА „СВЕТА ПЕТКА“ ДО МЕСТОТО ВИКАНО ДИВЛЈАК – СТРУГА ВО ОБЈЕКТОТ ДАЛЈАН – СТРУГА

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона од регулациониот објект ХЕЦ Глобочица кај црквата „Света Петка“ до местото викано Дивлјак – Струга во објектот Далјан – Струга на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Милорад, увоз-извоз ДООЕЛ Летница-Белвица Струга, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона од регулациониот објект ХЕЦ Глобочица кај црквата „Света Петка“ до местото викано Дивлјак – Струга во објектот Далјан – Струга број 41-10549/3 од 30 декември 2013 година.

2. Трговско друштво за производство, трговија и услуги Милорад, увоз-извоз ДООЕЛ Летница-Белвица Струга достави понуда со број 08-2881/6 од 17 март 2014 година.

3. Трговско друштво за производство, трговија и услуги Милорад, увоз-извоз ДООЕЛ Летница-Белвица – Струга ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 611.000,00 (шестотини и еднаесет илјади) денари за период од шест години. Начинот и роковите за плаќање на концесискиот надоместок ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5080/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3312.

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.7.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на ул. „Гоце Делчев“ бб, с.Кравари, Општина Битола, КП 555, КО Буково, на ПЗУ „Дијагностички центар“ со седиште на ул. „Гоце Делчев“ бб, с.Кравари, Општина Битола.

2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри, согласно со Правилникот за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ 10/05).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5124/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3313.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ БУЧИН СО РЕГИОНАЛНИОТ ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ СТУДЕНЧИЦА, ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на цевковод за поврзување на водоснабдителен систем Бучин со регионалниот водоснабдителен систем Студенчица, општина Крушево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 20 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 980	Норово	Бозец	нива	8
дел 899	Норово	Бозец	нива	5
дел 1360/2	Врбец	Скршена Врба	пш+други природно неплодни земјишта	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				5400m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5725/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3314.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЛОВИ ОД РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р2133 ДЕЛНИЦА МАТЕЈЧЕ – ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за реконструкција и рехабилитација на делови од регионален пат Р2133 делница Матејче – Липково.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 816м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1941 дел	Липково	Село	нива	2
1943/1 дел	Липково	Село	нива	2
1945 дел	Липково	Село	нива	3
1940 дел	Липково	Село	нива	2
1939/1 дел	Липково	Село	нива	1
2070/1 дел	Липково-вон гр	Калишак	нива	5
1835 дел	Отла	Скорушка	вештачки неплодни земјишта	0
1836 дел	Отла	Скорушка	вештачки неплодни земјишта	0
1103 дел	Отла	Гробишта	вештачки неплодни земјишта	0
1113 дел	Отла	Гробишта	градина	2
1119 дел	Отла	Калишак	нива	2
1137 дел	Отла	Каменица	нива	2
1327 дел	Отла	Каменица	нива	2
1328 дел	Отла	Каменица	нива	2
1073 дел	Отла	С.Отла	нива	2
1351/2 дел	Отла вон гр	Краиште	нива	2
1374 дел	Отла вон гр	Краиште	нива	3
1756 дел	Отла вон гр	Краиште	нива	3
1579/1 дел	Матејче	Матејче	нива	3
1579/2 дел	Матејче	Матејче	нива	3
1641 дел	Матејче	Матејче	нива	4
953 дел	Матејче	Село Матејче	нива	3
954 дел	Матејче	Село Матејче	нива	3
1542/1 дел	Матејче	С.Матејче	нива	2
1665 дел	Матејче вон гр	Краиште	нива	3
899 дел	Матејче вон гр	Рибник	нива	4
944 дел	Матејче вон гр	Рибник	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				35192м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5726/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3315.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО МИСЛЕШЕВО-ВОН.

Г.Р. ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Мислешево-вон. г.р., Општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1736/6	Мислешево-вон. г.р.	Шаркиница	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				9302м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5727/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3316.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО РОЖДЕН ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Рожден, општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 8501м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 2503/2	Рожден	Богатица Макло	ливада	4
дел 2503/4	Рожден	Богатица Макло	ливада	4
2508/3	Рожден	Богатица Макло	рибник	0
2508/4	Рожден	Богатица Макло	ливада	7
дел 2497	Рожден	Богатица Макло	нива	8
дел 2508/5	Рожден	Трлица	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				11165м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5728/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3317.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ (ТИПСКА СПОРТСКА САЛА) КО РОПОТОВО ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена за основно образование со придружни содржини (типска спортска сала) КО Ропотово, општина Долнени.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 21776м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
344/1	Ропотово	Ропотово	нива	5
344/1	Ропотово	Ропотово	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				22300м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5729/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3318.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА ПЛП 4098 НОРОВО КО НОРОВО ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ПЛП 4098 Норново КО Норново, општина Крушево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 36м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 244	Норово	Житошки рид	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				178,93м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5730/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3319.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО КЛАСА НА НАМЕНА Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, Г3-СЕРВИСИ, Г4-СТОВАРИШТА КО СТУДЕНИЧАНИ ВОНГРАД, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Г-производство, дистрибуција и сервиси, Г2-лесна индустрија, Г3-сервиси, Г4-стоваришта КО Студеничани вонград, општина Студеничани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1644	Студеничани вонград	Под гробишта	нива	5
1709	Студеничани вонград	Пужавина	нива	5
1710	Студеничани вонград	Пужавина	овоштарник	5
1711	Студеничани вонград	Под гробишта	нива	5
1712	Студеничани вонград	Под гробишта	нива	5
1713	Студеничани вонград	Пужавина	нива	5
1714	Студеничани вонград	Пужавина	нива	5
1715	Студеничани вонград	Пужавина	нива	5
1733	Студеничани вонград	Под гробишта	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				16702м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5732/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3320.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО МАТЕЈЧЕ ВОН Г. Р. ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на бензинска пумпа со придружни објекти КО Матејче вон г.р., општина Липково.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2980м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
4380	Матејче вон г.р.	Поренде	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3997м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5737/1/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3321.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА-КЛАНИЦА СО МИНИ ФАРМА КО ДОБРЕЈЦИ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија-кланица со мини фарма КО Добрејци-вон г.р., општина Струмица.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 5541м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1362	Добрејци-вон г.р.	Урдника	нива	3
1363	Добрејци-вон г.р.	Урдника	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				5570м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5738/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3322.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ОД ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДНИ ВОДИ И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ТИРЗ КИЧЕВО, КИЧЕВО-ОПФАТ I

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација од пречистени отпадни води и атмосферска канализација за ТИРЗ Кичево, Кичево-опфат 1.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 20	Србјани	Средна Патица	градина	1
дел 23/2	Србјани	Централа	овоштарник	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				8m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5740/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3323.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4–МОТЕЛ КО КАЛДИРЕЦ ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4–мотел КО Калдирец, општина Студеничани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2359м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 171/2	Калдирец	Лјак	ливада	8
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2561m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5741/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3324.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б3 – ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ КО НИЖЕПОЛЕ ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б3 – големи угостителски единици КО Нижеполе, општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
570/1	Нижеполе	Чакал	ливада	5
570/2	Нижеполе	Чакал	ливада	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4300m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5742/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3325.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАРСКИ ДОМ ВО КО Д. ВОДНО ОПШТИНА КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на старски дом во КО Д. Водно, општина Карпош.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
652/1	Д. Водно	Јаничарски Рид	пасиште	5
652/3	Д. Водно	Јаничарски Рид	пасиште	5
655/1	Д. Водно	Шамак	нива	6
656/2	Д. Водно	Шамок	нива	6
дел 646/92	Д. Водно	Јаничарски Рид	лозје	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				5657m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5744/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3326.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА КО ПРИШОВЦЕ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна индустрија КО Пришовце-вон г.р., Општина Теарце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 755	Пришовце-вон г.р.	Орман	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				21374м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5751/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3327.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС СО ПРОПРАТНИ СОДРЖИНИ КО ПЕХЧЕВО ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс со пропратни содржини КО Пехчево, општина Пехчево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 7976м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3906	Пехчево	Конар	пасиште	4
3904	Пехчево	Конар	ливада	5
3905	Пехчево	Конар	нива	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				12000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5752/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3328.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛАДИЛНИК И ВИНАРСКА ВИЗБА КО НЕГОТИНО ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на ладилник и винарска визба КО Неготино, општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2190/2	Неготино	Црвеница	лозе	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3085м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5756/1/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3329.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ГЗ-СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО КРКЛИНО, ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена ГЗ-сервиси и Г4-стоваришта КО Крклино, општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1728м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1324/2	Крклино	Тапрови лозја	нива	4
1320	Крклино	Тапрови лозја	ливада	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1762м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5757/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3330.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС КО ДРЕНОВО, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс КО Дреново, општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 9285м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
868/1	Дреново	Гладница	лозје	2
868/3	Дреново	Гладница	лозје	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				10100м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5758/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3331.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, ГЗ-СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО РОБОВО, ОПШТИНА БОСИЛОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2-лесна и загадувачка индустрија, ГЗ-сервиси и Г4-стоваришта КО Робово, општина Босилово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 7488м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
392	Робово	Лаки	нива	1
393	Робово	Лаки	нива	1
393	Робово	Лаки	нива	2
395	Робово	Лаки	нива	1
396	Робово	Лаки	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				8070м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5759/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3332.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА РИБНИК ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА РЕЧНА КАЛИФОРНИСКА ПАСТРМКА КО МАЛОВИШТЕ, ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на рибник за одгледување на речна калифорниска пастрмка КО Маловиште, општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
4	Маловиште	Чепма	лозе	4
4	Маловиште	Чепма	ливада	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				10394m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5761/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3333.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАЈА ЗА КОЊИ ВО КО НЕРЕЗИ, ОПШТИНА КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стаја за коњи во КО Нерези, општина Карпош.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3188	Нерези	Бабин Дол	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4496m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5762/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3334.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛЕН КОМПЛЕКС КО СТРУГА ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комерцијален комплекс КО Струга, општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 8641m², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2829/2	Струга	Попово Блато	нива	3
2829/7	Струга	Попово Блато	нива	3
дел 2830/1	Струга	Попово Блато	овоштарник	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				9063m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5764/1 Заменик на претседателот
18 јули 2014 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3335.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЦЕНТРАЛА СО РЕФ.БР.30 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ И ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВЕН ВОД НА ВОДОТЕК НА РЕКАТА ДУПНИЦА КО ЛЕШНИЦА ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроцентрала со реф.бр.30 со пропратни објекти и електродистрибутивен вод на водотек на реката Дупница КО Лешница, општина Кичево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1568м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 53	Лешница	Митрева нива	ливада	6
дел 56/1	Лешница	Мвачки Салиш	пасиште	4
дел 56/2	Лешница	Мвачки Салиш	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				52000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5765/1 Заменик на претседателот
18 јули 2014 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3336.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО БОГОВИЊЕ КО БОГОВИЊЕ И КО БОГОВИЊЕ ВОН Г.Р. ОПШТИНА БОГОВИЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Боговиње КО Боговиње и КО Боговиње вон г.р., општина Боговиње.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 215859м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска Класа
1444/1	Боговиње	Папратница	нива	1
1444/2	Боговиње	Папраница	нива	1
1445	Боговиње	Плочарица	нива	2
430/1	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	3
430/2	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	3
431	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	4
432	Боговиње вон г.р.	Гладница	ливада	4
433	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	4
442/1	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	3
442/2	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	3
443/1	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	3
дел 443/2	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	3
444	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	3
445	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	3
445	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	3
446	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	3
447	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	3
1734/1	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	2
1734/2	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	2
1734/3	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	2
1741	Боговиње вон г.р.	Папраница	нива	3
1742/2	Боговиње вон г.р.	Парчаќ	нива	3
1742/2	Боговиње вон г.р.	Парчаќ	нива	3
1742/5	Боговиње вон г.р.	Парчаќ	нива	3
1743/1	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	4
1743/2	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	4
1743/3	Боговиње вон г.р.	Гладница	нива	4
дел 1317	Боговиње вон г.р.	Крушевица	нива	2
1318/1	Боговиње вон г.р.	Плачарица	нива	2
1431/1	Боговиње вон г.р.	Папраница	нива	2
1431/2	Боговиње вон г.р.	Папраница	нива	2
1432/1	Боговиње вон г.р.	Папраница	нива	2
1432/2	Боговиње вон г.р.	Папраница	нива	2
1432/3	Боговиње вон г.р.	Папраница	нива	2
1432/4	Боговиње вон г.р.	Папраница	нива	2
1403/1	Боговиње вон г.р.	Папраница	нива	2
1403/2	Боговиње вон г.р.	Папраница	нива	2
1403/3	Боговиње вон г.р.	Папраница	нива	2
1403/4	Боговиње вон г.р.	Папраница	нива	2
1403/5	Боговиње вон г.р.	Папраница	нива	2
1268/3	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	2
1269	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	2

1270/1	Боговиње вон г.р.	Прековец	ливада	2
1270/2	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	2
1271/1	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	2
1271/2	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	2
1271/3	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	2
1275/1	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
1275/2	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
1275/3	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
1276/1	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	2
1276/2	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	2
1276/3	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	2
1277	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
1278	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
1278	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
1279	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
1280/1	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
1280/2	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
дел 1281/1	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
1281/2	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
1281/3	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
дел 1281/4	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
1281/5	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
дел 1281/6	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	3
1282	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	1
1282	Боговиње вон г.р.	Прековец	ливада	2
1283	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	1
1283	Боговиње вон г.р.	Прековец	ливада	2
1286	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	2
1286	Боговиње вон г.р.	Прековец	градина	1
1287	Боговиње вон г.р.	Прековец	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			219627м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5766/1/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3337.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА СО РЕФ.БР.29 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ НА РЕКА РЕЧАНСКА КО РЕЧАНИ ЗАЈАСКО ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроелектрична централа со реф.бр.29 со пропратни објекти на река Речанска КО Речани Зајаско, општина Кичево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1424м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 49/0	Речани Зајаско	Гробје	пасиште	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				16800м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5769/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3338.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ИДРИЗОВО ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Идризово, општина Гази Баба.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1151м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
382/1	Идризово	Дрма	нива	3
382/1	Идризово	Дрма	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4697м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5770/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3339.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МОТЕЛ СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ КО ЈУРУМЛЕРИ ВОН Г.Р. ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на мотел со придружни содржини КО Јурумлери вон г.р., општина Гази Баба.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 16834 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
57/1	Јурумлери вон г.р.	Маркова ливада	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				28106м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5771/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3340.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА
НА ОБЈЕКТИ ЗА МАЛО СТОПАНСТВО, КО
ГОРОБИНЦИ, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти за мало стопанство КО Горобинци, Општина Свети Николе.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Изотен лист број	Катастарска парцела број	Место намен	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина м ²	Сопственост
Горобинци	214	864/1	Бешкарач	нива	4	4034	Република Македонија 1/1
Горобинци	1437	868	Бешкареч	лозе	3	1668	Донитек ДОО 1/1
Горобинци	1437	869	Бешкареч	нива	4	1029	Донитек ДОО 1/1
Горобинци	1437	871	Бешкареч	нива	4	630	Донитек ДОО 1/1
Горобинци	922	872	Бешкарач	лоза	3	10	Ристе Ристевски 1/1
Горобинци	922	873	Бешкарач	лоза	3	2166	Ристе Ристевски 1/1
Горобинци	922	874/2	Бешкарач	лоза	4	990	Ристе Ристевски 1/1
Горобинци	214	881	Бешкарач	пасиште	3	12104	Република Македонија 1/1
Горобинци	925	дел 1585/1	Лука	нива	4	160	Република Македонија - корисник ИЗ АГРОС - Наташа Димкова
Вкупно:						22791м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5772/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3341.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г3-
СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО КРКЛИНО,
ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Крклино, општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
1379	Крклино	Порошина	лозе	3
1380	Крклино	Порошина	нива	4
1381	Крклино	Порошина	лозе	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4520м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5774/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3342.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА Г2, Г3 И Г4-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУ-
ВАЧКА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА
КО КУКЛИШ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2, Г3 и Г4-лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта КО Куклиш-вон г.р., општина Струмица.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
10/1 дел	Куклиш-вон г.р.	Горни Врех	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				32236м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5775/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

3343.

Врз основа на член 138 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/10 и 100/12), министерот за правда, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, УРЕДУВАЊЕТО
И ЧУВАЊЕТО НА КАЗНЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водењето, уредувањето и чувањето на казнената евиденција.

Член 2

Казнената евиденција се води за сите лица осудени за кривични дела извршени на територијата на Република Македонија, како и за лицата осудени за кривични дела од странски судови ако пресудите од странските судови се доставени до државните органи на Република Македонија.

Член 3

Казнената евиденција содржи: лични податоци за сторителите на кривични дела; податоци за изречените казни; алтернативни мерки; мерки на безбедност; воспитни мерки и осудите со кои сторителите на кривични дела за кои се води казнена евиденција се ослободени од казната и за нивните правни последици; дополнителни промени на податоците за осудите што се внесени во казнената евиденција, по донесена одлука по вонреден правен лек, амнестија или помилување, како и податоци за извршената казна и за поништување на уписот на неправедната осуда.

Член 4

Казнената евиденција се води во електронска форма, за натамошна компјутеризирана размена на податоци помеѓу сите основни судови и Врховниот суд на Република Македонија.

Член 5

Од страна на основниот суд кој ја изрекол првостепената пресуда за осудениот чие место на раѓање е на подрачјето на тој суд, најдоцна 15 дена по правосилноста на пресудата се пренесуваат сите податоци потребни за водење на казнената евиденција до единствената електронска база на податоци во Врховниот суд на Република Македонија.

До судот надлежен за водење на казнената евиденција, податоците што се запишуваат во казнената евиденција се доставуваат од страна на:

- судот што судел во прв степен;
- судот до кој надлежниот орган доставил одлука за давање амнестија, односно помилување-податоците од одлуката за давање амнестија, односно помилување;
- органот што примил податоци од правосилни судски пресуди изречени од странски судови;
- органот надлежен за извршување на казната-податоци за секоја извршена казна;
- надлежниот суд-податоците за запирање на постапка за извршување на казната.

Податоците што се запишуваат во казнената евиденција се доставуваат од страна на судот, односно надлежниот орган од ставот 2 на овој член до надлежниот суд за водење на казнената евиденција најдоцна 15 дена од денот на добивањето на податоците.

Ако осудениот има место на раѓање на подрачјето на друг основен суд, основниот суд кој ја изрекол првостепената пресуда за осудениот треба најдоцна 15 дена по правосилноста на пресудата да ја воведо во казнената евиденција и да ги достави сите податоци потребни за водење на казнената евиденција до основниот суд на чие подрачје е местото на раѓање на осудениот.

Член 6

Во казнената евиденција во судот се внесуваат само податоците од правосилните судски пресуди кои се доставуваат до судот надлежен за водење на казнената евиденција.

За секое осудено лице се внесуваат следниве податоци:

- име и презиме, а за мажени жени и моминско презиме, датум и место на раѓање, а за лица родени во странство и државата, прекар или лажно име, име и презиме на родителите и моминско презиме на мајката, за правно лице назив и седиште на правното лице;
- единствен матичен број на граѓанинот, даночен и матичен број на правното лице;
- државјанство;
- вид на образование, занимање;
- живеалиште, односно престојувалиште со назначување на адресата на живеење, а ако осуденото лице живее во странство и државата;
- број и датум на изрекување на пресудата и датум на правосилност;
- назив и седиште на судот, а за странски суд и државата;
- вид на главна казна (времетраење и висина на казната, како и времетраење на условувањето на казната) и вид на споредна казна;
- законски назив на кривичното дело со назначување на членот, ставот и точката од законот кој е применет;
- податоци за издржувањето на казната: (издржана, неиздржана, наплатена или ненаплатена) и датум на издржување, односно наплаќање;
- податоци за алтернативните мерки, мерки за безбедност или воспитни мерки;
- забелешка за промените на внесените податоци (бришење на осуда, амнестија или помилување) со назначување на бројот и датумот на одлуката и назив на органот кој ја донел.

Член 7

Податоците од казнената евиденција се чуваат во единствена електронска база на податоци во Врховниот суд на Република Македонија.

Член 8

Единствената електронска база на податоци од член 7 од овој правилник содржи референтни табели на категории на кривични дела, категории на изречени казни и мерки, кои се суштествени за целосната евиденција на податоците за осудениот, за видовите на кривични дела и за видот на кривичните санкции.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2015 година.

Бр. 07-1942/9
18 јули 2014 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Аднан Јашари**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**3344.**

Врз основа на член 12 став (5) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 47/11, 148/11, 39/12 и 163/13), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, НАЧИНОТ НА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕГИСТАРСКИОТ БРОЈ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на доставувањето на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија батерии и акумулатори, начинот на воспоставување на регистарскиот број, како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот на производители кои пуштаат на пазар во Република Македонија батерии и акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/11), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2332/4
11 јули 2014 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Прилог 1

До

Министерство за животна средина и просторно планирање

Управа за животна средина - Скопје

БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

1.	Назив на производителот	
2.	Дејност	
3.	Трговски марки (доколку ги има)	
4.	Единствен број на деловниот субјект	
5.	Даночен број	
6.	Адреса на производителот	
6.1	Поштенски број и седиште, улица и број	
6.2	Телефонски број	
6.3	Веб адреса/електронска пошта	
7.	Овластено лице - име и презиме и адреса	
8.	Одговорно лице – име и презиме и адреса	
8.1	Телефон/број на факс	
8.2	Електронска пошта	

9.	Опис на батерии и акумулатори што ги пушта на пазарот	Вид	Хемиски состав	Тарифен број	Батерии и акумулатори произведени/увезени во Република Македонија	Вид на производите во кои се вградени батерии и акумулатори (доколку е применливо)
9.1	Преносни батери и акумулатори		со манган диоксид, алкални			
			со манганов диоксид, друго			
			со оксид на жива			
			со оксид на сребро			
			Литиум-јон			
			Други со литиум			
			со воздух – цинк			
			суви цинк - јаглеродни			
			Никел-кадмиум			
			Никел-хибридни			
			Други			

Вид	Хемиски состав	Тарифен број	Батерии и акумулатори произведени/увезени во Република Македонија	Вид на производите во кои се вградени батерии и акумулатори (доколку е применливо)
9.2	Автомобилски батерии и акумулатори	Оловни Никел-кадмиум Други		
9.3	Индустриски батерии и акумулатори	Со оксид на сребро Литиум-јон Други со литиум Воздушно-цинкови Оловно-кисели Никел-кадмиум Никел-железо Никелово-хибридни Други		
10.	Информации за начинот на кој производителот ги исполнува или ќе ги исполни обврските што произлегуваат од Законот (самостојно или колективно постапување) со опис на системот			

Изјава од овластено лице:

Изјавувам дека приложените информации од ова барање за регистрација се точни.

Место и дата на поднесување _____ м.п. (*) _____ потпис

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјален печат согласно Законот за трговските друштва

Забелешка:

- доколку батеријата/акумулатор се произведува во РМ внесете „П“, за увезени внесете „У“.
- доказ за хемиски состав се внесува според податоците доставен од произведувачот.
- доколку просторот на образецот не е доволен, дополнителните информации можат да се дадат во прилог.

3345.

Врз основа на член член 8 став (2) од Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ТЕХНИЧКИ БАРАЊА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА
СКЛАДИРАЊЕ НА БЕНЗИНИ КАЈ ТЕРМИНАЛИТЕ,
КАКО И ВРЕМЕНСКИТЕ РОКОВИ ЗА НИВНО
ПОСТИГНУВАЊЕ СОГЛАСНО ГОЛЕМИНАТА
НА ТЕРМИНАЛИТЕ (*)**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките барања на инсталациите за складирање на бензините кај терминалите, како и временските рокови за нивно постигнување согласно големината на терминалите.

Член 2

Инсталациите за складирање на бензини кај терминалите треба да бидат проектирани и да работат во согласност со следните технички барања:

1. Надворешниот сид и кровот на резервоарите над земја треба да се обоени во боја со сјајна термичка рефлексија од 70 % или повеќе. Обезбедувањето на овие барања треба да се планира на начин што ќе се извршуваат како дел од вообичаените циклуси на одржување на резервоарите најмалку еднаш во период од три години. По потреба, може да се дозволи отстапување од оваа барања само заради заштита на предели кои се заштитени согласно прописите за заштита на природата.

2. По исклучок, од точка 1 на овој став проектирањето на инсталацијата за складирање не се применува за резервоари (подземни или надземни) кои се поврзани со инсталација за рекулпација на пареи кај кои средната концентрација на испарувања во испустот од инсталација за рекулпација, која е коригирана со разблажување за време на обработката, не надминува 35 g/Nm³ за секој еден час.

3. Резервоарите со надворешни подвижни кровови треба да се опремени со главна заптивка за да се покрие кружниот отвор помеѓу зидот на резервоарот и надворешната страна од подвижниот кров и со секундарна заптивка сместена над главната заптивка. Заптивките треба да се дизајнирани така за да се постигне целосно задржување на испарувањата до 95 % или повеќе, во споредба со резерварот со неподвижен кров кој нема контрола за задржување на испарувања (како што е резерварот со неподвижен кров кој има само вакуумски вентил за ослободување на притисок).

4. Новите инсталации за складирање на бензини кај терминалите, каде се бара рекулпација на испарување, треба да бидат:

- резервоари (подземни или надземни со неподвижен кров) кои се поврзани со инсталацијата за рекулпација на пареи од бензин, или

- дизајнирани со подвижни кровови, надворешни или внатрешни, кои се опремени со главни или секундарни заптивки, за да ги исполнат барањата за работење утврдени во точка 3 од овој член.

5. Постојните резервари (подземни или надземни со неподвижен кров) треба да бидат:

- поврзани со инсталацијата за рекулпација на пареи од бензин, или

- да имаат надворешен подвижен кров со главна заптивка, која треба да е дизајнирана за да се постигне целосно задржување на пареата до 90 % или повеќе во споредба со резерварот со неподвижен кров без контрола за испарувања.

6. Барањата за контрола на задржувањата на испарувањата на бензини, од точки 4 и 5 од овој член, не се применуваат за резерварите кај терминалите со неподвижни кровови, каде е дозволено преодно складирање на испарувањата, согласно член 12 од Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини.

Член 3

Инсталацијата за складирање на бензини кај терминалите треба да ги исполнува техничките барања од член 2 на овој правилник во временски рок за нивно постигнување согласно големината на терминалите, пропишан во член 8 став (3) од Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4888/5
9 јули 2014 година
Скопје

Министер
за животна средина и
просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

3346.

Врз основа на член 46 став (3) од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12 и 163/13), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ГОРНИТЕ ГРАНИЦИ-ПЛАФОНИТЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ СУПСТАНЦИИ СО ЦЕЛ УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЕКЦИИ ЗА ОДРЕДЕН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАМАЛУВАЊЕТО НА КОЛИЧИНИТЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ СУПСТАНЦИИ НА ГОДИШНО НИВО**

Член 1

Во Правилникот за количините на горните граници-плафоните на емисиите на загадувачките супстанции со цел утврдување на проекции за одреден временски период кои се однесуваат на намалувањето на количините на емисиите на загадувачките супстанции на годишно ниво („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/10 и 156/11) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5437/3
14 јули 2014 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

ПРИЛОГ

Горни граници - плафони за емисии на SO₂, NO_x, VOC и NH₃ за 2010 година кои не смеат да се надминат и е потребно истите да се намалуваат до 2020 година.

SO ₂ килотони	NO _x килотони	VOC килотони	NH ₃ килотони
110	39	30	12

* Со овој правилник се врши усогласување со Директива на Европскиот парламент и на Советот од 20 декември 1994 година за контрола на емисии од испарливо органско соединение (VOC) кои произлегуваат од складирање на бензин и негово дистрибуирање од терминалите до бензинските станици 94/63/E3, CELEX број 31994L0063.

3347.

Врз основа на член 24 став (3) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕЛАБОРАТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СОГЛАСНО СО ВИДОВИТЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ИЛИ АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТ, КАКО И СОГЛАСНО СО ВРШИТЕЛИТЕ НА ДЕЈНОСТА И ОБЕМОТ НА ДЕЈНОСТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ КОИ ГИ ВРШАТ ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА, ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ОДОБРЕНИ ЕЛАБОРАТИ (*)

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на елаборатот за заштита на животната средина согласно со видовите на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат, како и согласно со вршителите на дејноста и обемот на дејностите и активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на регистарот за одобрени елаборати* („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/13), Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5981/2
16 јули 2014 година
Скопје

Министер
за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

* Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство

Прилог 1

Елаборат за заштита на животната средина за дејности или активности кои се вршат во поголем обем

Содржина на елаборатот:

1. Општи податоци;
2. Вид на елаборат;
3. Орган надлежен за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина;
4. Опис на проектот во кој се врши дејноста или активноста;
5. Опис на животната средина околу локацијата на проектот;
6. Влијание на проектот врз животната средина;
7. Програма за заштита на животната средина;
8. Заклучок;
9. Попис на прилози и
10. Изјава.

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Име на правното или физичкото лице кое врши дејност или активност	
Правен статус	
Сопственост	
Деловно седиште на правниот субјект (заведена во централниот регистар)	
Адреса каде (ќе) се одвива дејноста/активноста	
Единствен број на правното лице	
Шифра на основната дејност според НКД	
Категорија на дејноста/активноста која е предмет на барањето според прописите од член 24 став (4) и (5) од Законот за животна средина	
Број на вработени во објектот каде ќе се врши дејноста или активноста за кој се поднесува барањето	
Вкупен број на вработени во правното или физичкото лице кое врши дејност или активност	

Проектиран капацитет	
Име и презиме на лицето надлежно за контакт во врска со одобрувањето на елаборатот и неговата функција	
Телефонски број за контакт	

2. ВИД НА ЕЛАБОРАТОТ

Нова дејност или активност	
Постоечка дејност или активност	
Проширување на постоечка дејност или активност	

3. ОРГАН НАДЛЕЖЕН ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Име на органот	
Адреса	
Телефон	

4. ОПИС НА ПРОЕКТОТ ВО КОЈ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА ИЛИ АКТИВНОСТА

Во овој дел се доставуваат информации и податоци со кои, кога е применливо, треба да се опфати следното:

1. Кратко нетехничко резиме на дејноста или активноста

- во овој дел се дава генерален преглед на видот на активноста или дејноста

2. Опис на локацијата

- Макролокација на просторот - се дава краток опис на подрачјето каде што ќе се вршат одредени дејности или активности, односно општината во која се планира да се изведе одредена дејност или активност;
- Микролокација на просторот каде што ќе се вршат одредени дејности или активности – се опишува непосредното опкружување на самите објекти (или простор земен под концесија) каде што ќе се врши дејноста или активноста, со најблиските објекти кои се наоѓаат околу тој простор без разлика дали станува збор за живеалишта, индустриски објекти, земјоделско земјиште или сл, како и опис на инфраструктурата, со картографски приказ 1:25000 и мапа од интернет (Google map) со јасно одбележана локација;
- Се наведува опис за местоположбата каде се наоѓа постројката во која се врши дејноста или активноста;
- Се наведуваа оддалеченоста на локацијата од населено место и
- Кога дејноста или активноста се врши надвор од населено место се приложува картографски прилог во мерка 1:25000.

3. Техничко – технолошки опис на дејноста или активноста

Во овој дел треба да се опфати следното:

- опис на постројката во која се врши дејноста или активноста;
- опис на технолошкиот процес, методите и помошните процеси;

- копии од планови, цртежи или мапи на локацијата;
- суровини и помошни материјали кои се планираат односно се користат при вршењето на дејноста или активноста изразени на годишно ниво;
- електрична енергија што се планира односно се користи при вршењето на дејноста или активноста изразена во kW/час на годишно ниво и
- количество на вода што се планира односно се користи при вршењето на дејноста или активноста изразено на годишно ниво и од каде се набавува истата (од градски водовод, бунар или црепење од површинско водно тело).

5. ОПИС НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОКОЛУ ЛОКАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ

Во овој дел се дава описот на животната средина на поширокото подрачје на кое се врши дејноста или активноста односно се спроведува проектот, при што се наведува следното:

- Опис на постоечките институции и/или објекти кои вршат здравствени, социјални и образовни дејности;
- Кога елаборатот се однесува на проект за изградба на нов објект лоциран надвор од населено место, потребно е да се достават и следните податоци:
 - o Геолошки, геолошко-хидрогеолошки, геоморфолошки и педолошки карактеристики на локацијата;
 - o карактеристики на пределот (пејзажот);
 - o постојни водни ресурси;
 - o климатски карактеристики на подрачјето;
 - o постојна патна и комунална инфраструктура;
 - o Биодиверзитет (флора и фауна) на подрачјето планирано за изведба на проектот и постоење на заштитени подрачја; карактеристики на пределот (пејзажот) и
 - o катастарски податоци во опфатот на проектот.

6. ВЛИЈАНИЕ НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Влијанието на проектот врз животната средина, кога е тоа применливо, треба да биде преставено преку преглед и проценка на важните влијанија врз животната средина од реализирањето на проектот и вршењето на дејноста или активноста, како нивниот интензитет и траење, кои треба да се спречат или намалат со соодветни мерки за заштита на животната средина.

При утврдувањето на прегледот и проценките на влијанијата врз животната средина треба да се земат предвид влијанијата што се јавуваат во процесот на изведувањето на работи за реализирање на проектот (пример: процес на изградбата на објект и слично), како и влијанијата што се јавуваат во процесот на вршењето на дејноста или активноста (пример: производство на прехранбени продукти). Во елаборатот поединечно при опишувањето на секое влијание се прави разграничување на тоа дали влијанието произлегува од реализацијата на проектот или од вршењето на дејноста или активноста.

Прегледот особено содржи:

6.1. ЕМИСИИ

6.1.1. ЕМИСИИ ВО ВОЗДУХ

Прегледот на емисии во воздухот се прикажува преку табела бр. 1 во која се дава листа на сите точки (стационарни) и мобилни извори на емисии во воздух како резултат од вршење на дејноста или активност.

Табела 1.

Извор на Емисија	Детали за емисијата				Отстапувања од МДК (mg/Nm ³)
Опис	Висина на Оџак (кога е применливо) Број на мобилни извори (кога е применливо)	Супстанција /материјал	Емисија (mg/Nm ³)	МДК (mg/Nm ³)	Надминување/ во рамките на МДК

(додадете дополнителни редови по потреба).

За проекти во кои се врши согорување се пополнува и табела број 3:

Прегледот на емисии кои потекнуваат од испарливи органски соединенија треба да се внесат во табелата 2.

Табела 2.

Активност	Потрошувачка на растворувач / Годишно производство на превлечен производ (изразено во t/y)	R и S фрази	Вредности за неконтролирани емисии (процент од влез на растворувач)

(додадете дополнителни редови по потреба).

Табела 3.

Капацитет на котелот	
- Производство на пареа:	kg/h
- Термален влез:	MW
Вид на гориво за котелот (јаглен/нафта/ЛПГ/гас/биомаса и др.)	
Максимален капацитет на согорување	kg/h
Содржина на сулфур:	%
NO ₂	mg/Nm ³

	при (0°C 3% O ₂ (течност или гас), 6% O ₂ (цврсто гориво)
Максимален волумен на емисија	m ³ /h
Температура	°C (min) °C (max)
Периоди на работа	час/ден денови/годишно

Кога постои фугитивна емисија, како на пример при складирање на отворено, автопат, каменоломи и слично, истата треба да биде прикажана преку пресметана разлика на влезни и излезни вредности (материјален биланс) или преку проценка на вредности општо прифатени во научната јавност согласно видот на дејноста или активноста. При тоа, треба да се опише видот и изворите на фугитивна емисија.

Во овој дел се прикажуваат и можната појава на миризба од вршењето на дејноста или активноста.

6.1.2. ЕМИСИИ ВО ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА

Емисијата во водите или во канализација се прикажува преку следните вредности:

- Извори на емисија;
- Количина на отпадни води изразени во m³/месечно по извор;
- Просечна температура на отпадните води изразена во °C;
- Емисија на супстанции изразени во mg/l и pH вредност на отпадната вода и
- Назив на реципиентот (река, езера, канализација).

6.2 СОЗДАВАЊЕ НА ОТПАД

Во Табела 4 се прикажува видот и количината на отпадот (цврст и течен) што се создава при вршењето на дејноста или активности, вклучувајќи го и времето кога се врши изградба на објектот или постројката

Табела 4

Реден број	Вид на отпад	Број од Листата на видови на отпад	Количина на отпад на годишно ниво изразени во тони или литри	Начин на постапување со отпадот (Преработка, складирање, предавање, отстранување и слично)	Назив на правното лице кое постапува со отпадот и локација каде се отстранува отпадот (депонија)

(додадете дополнителни редови по потреба).

6.3. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА

Се опишуваат изворите и емисиите во почвата вклучувајќи ги видот и количеството на загадувачките материји во подземните води и во почвата.

Во случај на емисии во почвата предизвикани од земјоделски и фармерски дејности или активности се опишуваат емисиите кои настануваат од употребата на средства за заштита на растенијата и емисиите кои настануваат од отпадот од животинско потекло, како и се наведува периодот на создавање на истите.

6.4. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Се наведува листа на извори на бучава, вибрации и/или нејонизирачко зрачење (вентилација, компресори, пумпи, акустична опрема, антени, далноводи, ладилници и друго), нивната местоположба на локацијата/објектот (за објект се приложува скица, додека за другите проекти се приложува локациска мапа), периоди на работа (цел ден, ноќ/само преку ден/повремено и слично). Воедно се наведуваат и податоци за можна појава на бучава од присуство на повеќе луѓе (галама).

Покрај описно податоците се прикажуваат и во Табелата број 5

Табела 5.

Извор на емисија	Вид на емисија (бучава, вибрација или нејонизирачко зрачење)	Опрема – уред со опис на максималната моќност	Интензитет на бучава што се емитува (dB) изразена преку показна вредност на опремата	Интензитет на вибрации и нејонизирачко зрачење што се емитираат	Периоди на емисија (број на часови на ден)

(додадете дополнителни редови по потреба).

Се прикажува вкупен износ на емисии на бучава, вибрации и/или нејонизирачко зрачење од проектот изразени на дневно ниво.

6.5. БИОДИВЕРЗИТЕТ (ФЛОРА И ФАУНА)

Се наведуваат податоци за влијанието од проектот врз биодиверзитетот, особено за влијанието врз клучните екосистеми, живеалишта и видови на растенија, габи и животни.

7. ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Врз основа на влијанието на дејноста или активноста врз животната средина, во елаборатот се изработува Програма за заштита на животната средина со следната содржина:

- Технолошки/работни/организациски решенија и мерки за заштита на животната средина за спречување на негативните влијанија врз животната средина за секое идентификувано влијаније дадено во точка 6 од елаборатот;
- Потребни средства со кои мерките за заштита на животната средина може да се спроведат;

- Временска рамка во која ќе се спроведат мерките за заштита на животната средина;
- Листа на законски прописи на кои се темелат предложените мерки за заштита на животната средина и кои ќе се применуваат во текот на вршењето на дејноста или активност. Доколку предложената мерка се темели на причини вон постоечките прописи (пр. поголем степен на заштита на животната средина или поради барање на јавноста), да се наведат причините за предложување на таквата мерка;
- Оценка за делотвороста на предложените решенија/мерки со квантифициран приказ на постигнувањата изразени преку намалување на емисии, создавање на отпад и/или намалување на користење на енергија, природни ресурси и слично;
- Според оценката (влијание на проектот врз животната средина), во програмата се предвидуваат мерки за следење на состојбата на животната средина, како и дополнителни мерки кои ќе се применат доколку се утврди потреба за тоа;
- Мерки за заштита на животната средина и здравјето на луѓето во случај на настанување на хаварија, несреќа или вонредни состојби, како и приказ за начинот на делување и шема за повикување на помош и
- Табеларен приказ на предвидените мерки изразени во Табела бр. 6.

Табела 6.

Реден број	Опис на мерката	Цел на мерката изразена преку намалување на влијанијата врз ж.с.	Временски распоред за реализација на планот за подобрување во рок од 5 години				
			Месец и година	Месец и година	Месец и година	Месец и година	Месец и година

(додадете дополнителни редови по потреба).

8. КРАТКО РЕЗИМЕ И ЗАКЛУЧОК

Во заклучокот на елаборатот треба да се даде резиме на предложената програма за заштита на животната средина, оценка на неговата делотворност, како и примена на прописите и нормите за заштита на животната средина.

9. ПРИЛОЗИ

Елаборатот треба да содржи прилози со сите придружни информации.

10. ИЗЈАВА

ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесуваме барање за одобрување на елаборат за заштита на животната средина во согласност со член 24 од Законот за животна средина и прописите кои произлегуваат од него и под полна морална, материјална и кривична одговорност потврдуваме дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Подносител на елаборатот

Потпишано од: _____ Датум: _____
(Во името на правното лице или физичкото лице)

Име на потписникот : _____

Позиција во правното лице : _____



МП (*)

Изработувач на елаборатот¹: _____

Потпис : _____

Позиција во правното лице : _____



МП (*)

⁽¹⁾ Се пополнува доколку елаборатот е изработено од друго лице а не од лицето кое го поднесува елаборатот

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјален печат согласно Законот за трговските друштва.

Прилог 2

Елаборат за заштита на животната средина за дејности или активности кои се вршат во помал обем, како и за вршителите на земјоделски и занаетчиски дејности

Содржина на елаборатот:

1. Општи податоци за инвеститорот;
2. Вид на елаборат;
3. Орган надлежен за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина;
4. Опис локацијата каде се наоѓа проектот;
5. Опис на проектот во кој се врши дејноста или активност;
6. Влијание на проектот врз животната средина;
7. Програма за заштита на животната средина;
8. Заклучок;
9. Попис на прилози и
10. Изјава.

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ВРШИТЕЛОТ НА ДЕЈНОСТА ИЛИ АКТИВНОСТА

Име на правното или физичкото лице кое врши дејност или активност	
Правен статус	
Сопственост	
Адреса	
Поштенска адреса (доколку е различна од дадената горе)	
Единствен број на правното лице	
Шифра на основна дејност според НКД	
Број на вработени	
Проектиран капацитет	
Име и презиме на лицето надлежно за контакт во врска со одобрувањето на елаборатот и неговата функција	
Телефонски број за контакт	

2. ВИД НА ЕЛАБОРАТ

Нова дејност или активност	
Постоечка дејност или активност	
Проширување на постоечка дејност или активност	

3. ОРГАН НАДЛЕЖЕН ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Име на органот	
Адреса	
Телефон	

4. ОПИС ЛОКАЦИЈАТА КАДЕ СЕ НАОЃА ПРОЕКТОТ

Во овој дел се дава описот на локацијата на потесното и поширокото подрачје на кое се врши дејноста или активноста односно се спроведува проектот, при што се наведува следното:

- Се наведува опис за местоположбата каде се наоѓа постројката во која се врши дејноста или активноста;
- Се наведуваа оддалеченоста на локацијата од населено место;
- Кога дејноста или активноста се врши надвор од населено место се приложува картографски прилог во мерка 1:25000 и
- Опис на постоечките дејности или активностите кои се вршат во близина на локацијата и доколку е можно да се наведат имињата на правните или физичките лица кои ги вршат тие дејности или активности.

Кога елаборатот се однесува на проект за изградба на нов објект лоциран надвор од населено место, потребно е да се достават и следните податоци:

- Геолошки, геолошко-хидрогеолошки и геоморфолошки карактеристики на локацијата;
- постојни водни ресурси;
- климатски карактеристики на подрачјето;
- Биодиверзитет (флора и фауна) на подрачјето планирано за изведба на проектот и постоење на заштитени подрачја;
- постојна патна и комунална инфраструктура;
- карактеристики на пределот (пејзажот) и
- педолошки и катастарски податоци во опфатот на проектот.

5. ОПИС НА ПРОЕКТОТ ВО КОЈ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА ИЛИ АКТИВНОСТА

Во овој дел се доставуваат информации и податоци односно во овој дел се дава генерален преглед на видот на активноста или дејноста.

6. ВЛИЈАНИЕ НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Влијанието на проектот врз животната средина, треба да биде преставено преку преглед и проценка на важните влијанија врз животната средина од реализирањето на проектот и вршењето на дејноста или активноста, како нивниот интензитет и траење, кои треба да се спречат или намалат со соодветни мерки за заштита на животната средина.

При утврдувањето на прегледот и проценките на влијанијата врз животната средина треба да се земат предвид влијанијата што се јавуваат во процесот на изведувањето на работи за реализирање на проектот (пример: процес на изградбата на објект и слично), како и влијанијата што се јавуваат во процесот на вршењето на дејноста или активноста (пример: производство на прехранбени продукти). Во елаборатот поединечно при опишувањето на секое влијание треба да се прави разграничување влијанието што произлегува од реализацијата на проектот и на

влијанието што произлегува од вршењето на дејноста или активността.

Прегледот на влијанијата содржи:

6.1. Емисии во води и канализација

Емисијата во водите или во канализација се прикажува преку следните вредности:

- извори на емисија;
- количина на отпадни води изразени во m³/s по извор;
- просечна температура на отпадните води изразена во 0C и
- назив на реципиентот (река, езера, канализација).

6.2. Емисии во воздух

Во овој дел се прикажуваат информации на можните емисии во воздухот што произлегуваат од вршењето на дејноста или активността, вклучувајќи ја и миризбата.

6.3. Создавање на отпад

Во овој дел се доставуваат податоци односно се прикажува информации и податоци за видот и количината на отпадот (цврст и течен) што се создава при вршењето на дејноста или активности, вклучувајќи го и времето кога се врши изградба на објектот или постројката .

6.4. Емисии во почва

Се опишуваат изворите и емисиите во почвата вклучувајќи ги видот и количеството на загадувачките материи во подземните води и во почвата.

Во случај на емисии во почвата предизвикани од земјоделски и фармерски дејности или активности се опишуваат емисиите кои настануваат од употребата на средства за заштита на растенијата и емисиите кои настануваат од отпадот од животинско потекло, органскиот отпадот што настанува после бербата, како и се наведува периодот на создавање на истите.

6.5. Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење

Се наведува листа на извори на бучава, вибрации и/или нејонизирачко зрачење (вентилација, компресори, пумпи, акустична опрема, антени, далноводи, ладилници и друго), нивната местоположба на локацијата/објектот (за објект се приложува скица, додека за другите проекти се приложува локациска мапа), периоди на работа (цел ден, ноќ/само преку ден/повремено и слично). Воедно се наведуваат и податоци за можна појава на бучава од присуство на повеќе луѓе (галама).

6.6. Биодиверзитет (флора и фауна)

Се наведуваат податоци за влијанието од проектот врз биодиверзитетот, особено за влијанието врз клучните екосистеми, живеалишта и видови на растенија, габи и животни.

7. ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Врз основа на влијанието на дејноста или активността врз животната средина, во елаборатот се изработува Програма за заштита на животната средина со следната содржина:

- Технолошки/работни/организациски решенија и мерки за заштита на животната средина за спречување на негативните влијанија врз животната средина за секое идентификувано влијаније дадено во точка 5 од елаборатот;
- Временска рамка во која ќе се спроведат мерките за заштита на животната средина;
- Според оценката (влијание на проектот врз животната средина), во програмата се предвидуваат мерки за следење на состојбата на животната средина, како и дополнителни мерки кои ќе се применат доколку се утврди потреба за тоа и
- Мерки за заштита на животната средина и здравјето на луѓето во случај на нстанување на хаварија, несреќа или вонредни состојби, како и приказ за начинот на делување и шема за повикување на помош.

8. ЗАКЛУЧОК

Во заклучокот на елаборатот треба да се даде резиме на предложената програма за заштита на животната средина, оценка на неговата делотворност како и примена на прописите и нормите за заштита на животната средина.

9. ПОПИС НА ПРИЛОЗИ

Во овој дел се ставаат прилози кои се во врска со елаборатот како на пример: копија од централен регистар за регистрација на фирмата, извод од катастарска парцела, документ за сопственост или документ со кој инвеститорот ќе докаже дека парцелата е во негово владение, слики од локацијата каде е изграден или треба да се гради објектот, карта во размер 1 : 25.000 и други прилози.

10. ИЗЈАВА

ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесуваме барање за одобрување на елаборат за заштита на животната средина во согласност со член 24 од Законот за животна средина и прописите кои произлегуваат од него и под полна морална, материјална и кривична одговорност потврдуваме дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Воедно изјавувам дека дејноста односно активноста што ја вршам е од мал обем како што е дефинирана во Правилник за формата и содржината на елаборатот за видовите на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат согласно вршителите на дејноста и обемот на дејностите и активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на Регистарот за одобрени елаборати.

Подносител на елаборатот

Потпишано од: _____ Датум: _____
(Во името на правното лице или физичкото лице)

Име на потписникот : _____

Позиција во правното лице : _____




МП (*)

Изработувач на елаборатот² : _____

Потпис : _____

Позиција во правното лице : _____



МП (*)

⁽²⁾ Се пополнува доколку елаборатот е изработено од друго лице а не од лицето кое го поднесува елаборатот

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјален печат согласно Законот за трговските друштва.

3348.

Врз основа на член 9 став (2) од Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ТЕХНИЧКИ БАРАЊА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА ЗА
ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ НА МОБИЛНИ КОНТЕЈ-
НЕРИ, ВРЕМЕНСКИТЕ РОКОВИ ЗА НИВНО
ПОСТИГНУВАЊЕ СОГЛАСНО СО КАПАЦИТЕ-
ТОТ ЗА ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ НА БЕНЗИНИ
НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, ЛОКАЦИИТЕ НА КОИ
МОЖЕ ДА СЕ ИНСТАЛИРА ИНСТАЛАЦИЈАТА
ЗА ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ НА МОБИЛНИ КОН-
ТЕЈНЕРИ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА
МЕРЕЊАТА НА ИСПУШТАЊАТА НА ЕМИСИИ
ВО ВОЗДУХОТ (*)**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките барања на инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери, временските рокови за нивно постигнување

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директива на Европскиот парламент и на Советот од 20 декември 1994 година за контрола на емисии од испарливо органско соединение (VOC) кои произлегуваат од складирање на бензин и негово дистрибуирање од терминалите до бензинските станици 94/63/E3, CELEX број 31994L0063.

согласно со капацитетот за полнење и празнење на бензини на инсталацијата, локациите на кои може да се инсталира инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери, како и начинот на вршење на мерењата на испуштањата на емисии во воздухот.

Член 2

(1) Инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери треба да ги исполнува техничките барања на начин што зафатените испарувања од мобилниот контејнер кој се полни или празни, треба да се вратат преку спојна линија отпорна на истекување, до инсталацијата за рекуперација на пареи од бензин од терминалот, освен за резервоарите кои имаат горно полнење се до нивното одобрено користење.

(2) Инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери треба да обезбеди просечната часова концентрација на испустот од инсталацијата за рекуперација на пареи од бензин, која е коригирана со разблажување за време на обработката, да не надминува 35 g/Nm³, при температура од 20 °C и притисок од 101,3 kPa.

(3) Инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери треба да има инсталиран сигурносен систем со кој полнењето или празнењето на мобилните контејнери се запира веднаш во случај на неконтролирано протекување на пареи, а кој систем треба да биде поставен на порталниот кран на место кое обезбедува негово нормално и безбедно функционирање.

(4) Операторот на инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери треба редовно да ги проверува спојните линии и и цевките на инсталацијата заради спречување на испуштања на бензинските пареи во воздухот.

Член 3

Инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери треба да ги исполнува техничките барања во следните временски рокови:

- до датумот утврден во член 9 став (3) од Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини (во натамошниот текст: Законот) за постојните терминали кои имаат промет поголем од 50.000 тони/годишно;

- до датумот утврден во член 9 став (3) од Законот, за терминали кои имаат промет поголем од 10.000, а помал од 50.000 тони годишно и

- три месеци пред датумот утврден во член 9 став (3) од Законот, за терминали кои имаат промет помал од 10.000 тони годишно.

Член 4

(1) Новите инсталации за полнење и празнење на мобилни контејнери може да бидат инсталирани на локации во урбани средини доколку имаат проектиран промет до 5.000 тони годишно, и одобрен елаборат за заштита на животната средина.

(2) Новите инсталации за полнење и празнење на мобилни контејнери кои имаат промет поголем од 5.000 тони/годишно треба да бидат лоцирани на подрачја кои се надвор од урбани средини и одобрен елаборат за заштита на животната средина, односно студија за оценка на влијанието врз животната средина.

(3) Постојните инсталации (кои се ставени во употреба пред донесувањето на овој правилник) за полнење и празнење на мобилни контејнери кои се инсталирани на локации во урбани средини, без разлика на нивниот промет, можат да продолжат со дејноста доколку ги исполнуваат техничките барања предвидени со Законот за контрола на емисии на органски соединенија при користење на бензини и прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 5

Операторот на инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери треба да спроведува мерења на испуштањата на емисиите во воздухот на следниот начин:

- во тек на еден работен ден, односно минимум седум часа кога има нормален промет;

- мерењата се спроведуваат континуирано, или со прекин; ако мерењата се спроведуваат со прекин треба да се направат најмалку четири мерења на секој час;

- вкупната грешка при мерење која се должи на калибрација на опремата, измерениот гас и самата користена постапка, не може да надмине 10 % од измерената вредност на испуштањата;

- опремата која што се користи за мерење треба да има спецификација да измери ниска концентрација со точност од 3 g/Nm³ и

- прецизноста на резултатите од мерењата треба да бидат најмалку 95 % од измерената вредност.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Министер
за животна средина и
просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Бр. 07-7587/1
10 јули 2014 година
Скопје

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3349.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13) на ден 21.07.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-156/12 од 14.06.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, на Трговското друштво за производство и промет ПАНТЕР МИС експорт-импорт Иван ДОО Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-156/12
21 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3350.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13) на ден 21.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-157/12 од 14.06.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, на Друштвото за трговија, услуги и производство КАРНИКОМ ДОО Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-157/12
21 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3351.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13) на ден 21.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-

171/12 од 14.06.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, на Друштвото за проектирање и услуги План Десигн ДОО, Скопје, ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-171/12
21 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3352.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13) на ден 21.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-172/12 од 14.06.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, на Друштвото за проектирање и услуги План Десигн ДОО, Скопје, ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-172/12
21 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3353.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13) на ден 21.07.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-178/12 од 25.06.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.90/13, на Друштвото за производство, трговија и услуги ВОКС СОЛАР ДООЕЛ Скопје, ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-178/12
21 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014111